

ПРАВИЛА ЗА СОБИРАЊЕ ГАБИ



Различните видови габи се собираат во одреден период од годината и на определен начин. Посебно е битно придржувањето кон одредени правила при собирањето габи за да не дојде до несакани последици или нивно трајно уништување. Со придржувањето кон овие правила се придонесува за зачувување на природата на начин што ќе обезбеди понатамошно планско користење на нејзините ресурси.

- При собирањето не смеат да се оштетуваат или уништуваат плодните тела и мицелиумот, и тоа важи за сите видови габи;
- Собирањето на дозволени видови со надземни плодни тела да се врши исклучиво со нож за да не се оштети мицелиумот. Користењето на други алатки што можат да го уништат мицелиумот и стаништето е забрането.
- Заради преработка и трговија со габи не смеат да се собираат млади плодни тела (кои сè уште не ослободиле спори), како и стари плодни тела (со мала употребна вредност, а богати со спори). Граничната вредност на плодните тела погодни за собирање треба точно да се дефинира.
- Собирањето чија цел е преработка и трговија со габи не смее да надмине повеќе од 10 кг габи од ист вид на ден.
- За лични потреби индивидуалните собирачи дневно смеат да соберат најмногу до 2 кг плодни тела од дозволените габи.
- Плодните тела треба да се собираат така што собирачот една третина од нив ќе ја остави на стаништето (во случај на групации од три или повеќе плодни тела се остава 1/3, во случај на две плодни тела се остава едно, или во случај на поединечни плодни тела се остава секое трето).
- Потрудете се штетата што ќе ја направите врз вегетацијата, опадот, почвата и сл. да биде минимална.
- Избегнувајте да ги отстранувате мртвите дрвја, освен во случај кога е тоа неопходно за препознавање на габата.

- Со себе носете солиден водич за терен и обидете се на лице место да одредите колку што е можно повеќе габи.
- Старите шуми обично се богати со различни видови габи, меѓу кои може да има и некои ретки видови. Затоа треба да се обрне посебно внимание кога се собираат габи на вакви места.

Имајте предвид дека некои габи се доста отровни, а бројни други може да предизвикаат да не се чувствуваме добро. Кај некои луѓе се јавуваат алергични реакции при конзумирањето на одредени видови. Треба да бидете сигурни дека сте способни да ги распознавате габите со тоа што ќе посетите курс за собирање габи на терен или ќе одите на теренско собирање предводено од експерт **ипред** да почнете со собирање.

- Не собирајте видови што немате намера да ги јадете.
- Почитувајте ги и заштитете ги другите видови, вклучувајќи ги и отровните.
- Немојте да собирате ретки видови или видови вклучени во Црвената листа.
- Собирајте само габи што ги има во изобилство и не земајте повеќе од тоа што е потребно за лично конзумирање.
- Не собирајте габи што не се доволно развиени. Со тоа што ќе им се даде време на габите да се развијат, ќе се овозможи ослободување на спорите, а со тоа ќе се добијат и поголем број габи за исхрана.

Обидете се да го вратите отпадниот материјал на местото каде бил собран.



ММД